

ОПШТИ УСЛОВИ

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИК НА ПЛОВЕН ОБЈЕКТ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Изразите во овие услови значат:

Осигурувач – САВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Договорувач на осигурување - лице, коешто ќе склучи договор за осигурување со Осигурувачот;

Осигуреник – лице, чиј што имот и/или имотен интерес е осигурен

Полиса за осигурување - документ за договорот за осигурување;

Премија – износ, којшто Договорувачот на осигурување му го плаќа на друштвото за осигурување во согласност со склучениот договор за осигурување;

Отштета – износ, којшто друштвото за осигурување го плаќа во согласност со договорот за осигурување;

Пловен објект – брод/чамец со сила на моторот над 1.125 киловати, регистриран за деловни цели, спорт и разонода, вписан во регистарот на бродови и/или регистарот на чамци.

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

(1) Договор за осигурување на сопственик на пловен објект од одговорност за штети предизвикани на трети лицаможе да склучи лице кое има интерес да не настане осигурен случај, затоа што би претрпел некоја материјална загуба.

(2) Во случај на класична продажба на полиси, договорот за осигурување е склучен кога договорувачите ќе ја потпишат полисата за осигурување или листот на покритие.

(3) Интернет продажба:

1) Во случај на интернет продажба на осигурување, договорувачот на осигурување или осигуреникот со користење на електронските средства обезбедени од страна на Осигурувачот сам ги внесува сите потребни податоци за изработка на осигурувањето, врз база на што добива информативна понуда. Доколку понудата е прифатлива за договорувачот на осигурувањето или осигуреникот, истото тој преку електронските средства го потврдува и ги прифаќа понудените премии и условите за осигурување.

2) Со користење на електронските средства обезбедени од страна на осигурувачот, договорувачот на осигурувањето или осигуреникот врши плаќање на премијата за осигурување со платежна картичка.

3) Отако ќе се изврши плаќањето на премија, договорувачот на осигурувањето или осигуреникот на валидна и точна e-mail адреса која ја евидентира во процесот на пополнување на потребните податоци, во електронска форма добива потврда за осигурување во која е наведен бројот на полисата за осигурување. Заедно со потврдата за осигурување на наведената e-mail адреса ги добива и важечките Општи и Посебни услови за осигурување. Доколку договорувачот на осигурувањето или осигуреникот има потреба од печатена копија од полисата потребно е да се обратат кај Осигурувачот.

5) Во случај на интернет продажба на осигурување не е потребен потпис на полисата односно потврдата за осигурување од страна на договорните страни, бидејќи согласно член 959 од Законот за Облигациони односи, договорниот однос од осигурувањето настапува со самото плаќање на премијата за осигурување.

(4) Усната понуда направена до осигурувачот за склучување на договор за осигурување не ги обврзува ниту понудувачот, ниту осигурувачот.

(5) Писмената понуда направена на осигурувачот за склучување на

договор за осигурување го обврзува понудувачот, ако тој не одредил пократок рок, за време од осум дена од денот кога понудата пристигнала кај осигурувачот.

(6) Ако осигурувачот во тој рок не ја одбие понудата која не отстапува од условите под кои тој го врши предложеното осигурување, ќе се смета дека тој ја прифатил понудата и дека договорот е склучен. Во тој случај договорот се смета склучен кога понудата пристигнала кај осигурувачот.

(7) Ако осигурувачот по однос на примената понуда побара било каква дополнна или измена, како ден на приемот на понудата ќе се смета денот кога осигурувачот ја примил бараната дополнна или измена, односно кога ќе биде известен за прифаќање на неговите услови.

(8) Одредбите од ставот 2 на овој член се применуваат и кога се врши измена на постојниот договор за осигурување.

ПОЛИСА И ЛИСТ НА ПОКРИТИЕ

Член 2

(1) Во полисата за осигурување, односно потврдата за осигурување, мора да бидат наведени: договорните страни, осигурениот предмет, ризикот опфатен со осигурувањето, траењето на осигурувањето и периодот на покритие, сумата на осигурување или дека осигурувањето е неограничено, премијата или придонесот, датумот на издавањето на полисата и потписи на договорните страни, освен во случај на интернет продажба каде што не е потребен потпис.

(2) Полисата за осигурување може да биде привремено заменета со листа на покритието, во која се внесуваат суштествените состојки на договорот.

(3) Осигурувачот е должен да го предупреди договорувачот на осигурувањето дека Општините и Посебните услови за осигурувањето се составен дел на договорот и да му го предаде нивниот текст, ако тие Услови не се отпечатени на самата полиса.

(4) Извршувањето на обврските од став 3 мора да биде констатирано на полисата.

(5) Во случај на несогласување на некоја одредба од Општините и Посебните услови и некоја одредба од полисата, ќе се примени одредбата од полисата, а во случај на несогласување на некоја печатена одредба во полисата и некоја нејзина ракописна одредба ќе се применува оваа последнава.

(6) Според спогодба на договорачите, полисата може да гласи на определено лице, по наредба или на до носителот.

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ВО ИМЕ НА ДРУГ

БЕЗ ОВЛАСТУВАЊЕ

Член 3

(1) Тој што ќе склучи договор за осигурување од име на друг без негово овластување, му одговара на осигурувачот за обврските од договорот се додека оној, во чие име е склучен договорот, не ќе го одобри.

(2) Заинтересираниот може да го одобри договорот и откако настанал осигурениот случај.

(3) Ако одобрението е одбисено, договорувачот на осигурувањето должи премија за периодот на осигурување во кој осигурувачот е известен за одбивање на одобрението.

(4) Не одговара за обврските од осигурувањето работоводителот, без налог кој го известил осигурувачот дека настапува без овластување од името и за сметка на друг.

**ОСИГУРУВАЊЕ НА ТУЃА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА
ОНОЈ НА КОГО СЕ ОДНЕСУВА**

Член 4

(1) Во случај на осигурување за туѓа сметка или за сметка на оној на кого се однесува, обврските за плаќање на премијата и другите обврски од договорот, должен е да ги извршува договорувачот на осигурувањето, но тој не може да ги врши правата од осигурувањето, дури и кога држи полиса, без согласност на лицето чиј интерес е осигурен и кому тие му припаѓат.

(2) Договорувачот на осигурувањето не е должен да му ја предаде полисата на заинтересираното лице, додека не ќе му бидат надоместени премиите што му ги исплатил на осигурувачот, како и трошоците за договорот.

(3) Договорувачот на осигурувањето има право на првенствена наплата на овие побарувања од надоместот што се должи, како и право да бара нивна исплата непосредно од осигурувачот.

(4) Осигурувачот може, на секој корисник на осигурувањето за туѓа сметка, да му ги истакне сите приговори што врз основа на договорот ги има спрема договорувачот на осигурувањето.

ОБЕМ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

Член 5

(1) Осигурувачот, врз основа на прописите за одговорност за надомест на штета, е во обврска да надомести штета ако со употреба на брод, односно чамец на моторен погон се причини штета на трето лице, поради:

- 1) смрт, телесна повреда, нарушување на здравјето, или
- 2) уништување или оштетување на предмети, освен од одговорност за штети на предмети примени на транспорт.

КО-ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Член 6

(1) Со ова осигурување е покриена и штетата за којашто одговара лицето на кое што осигуреникот му го препуштил управувањето со пловниот објект, наведен во полисата за осигурување.

ЗГОЛЕМЕНА ОПАСНОСТ

Член 7

(1) За зголемена опасност, која што ја зголемува премијата се смета користење на пловниот објект за:

- (1) влечење на скијачи на вода или други предмети за забава на вода (туби, гума, падобрани и сл.);
- (2) учество на натпревари, регати и тренинзи;
- (3) давање на пловниот објект под закуп за паричен надомест или позајмување за паричен надомест;
- (2) Ако со Тарифата на премии за зголемена опасност е определена дополнителна премија и ако таа не е платена, друштвото за осигурување има право од осигуреникот и ко-осигуреното лице да наплати дел од отштетата со затезна камата и трошоци во соодносот меѓу платената премија, која што би требало да биде платена поради зголемена опасност.

ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

Член 8

(1) Од осигурителното покритие се исклучени оштетните побарувања:

- (1) кои што според договорот го надминуваат обемот на одговорноста, која што произлегува од правните прописи за одговорноста;
- (2) на лице, коешто во времето на настанот на штета го управувало пловниот објект;
- (3) на лица, коишто се наоѓаат на пловниот објект (патници);
- (4) за штети поради воени настани, восстанија и други вооружени акции, воени киднапирања, воени саботажи, граѓанска воја, немири и

злонамерни дејствија во врска со тие настани, при што друштвото за осигурување мора да докаже дека штетата ја предизвикал таков настан;

(5) за штети поради терористички дејствија. Не е покриена штета, којашто настанала во директна или индиректна врска со терористички акт, ниту какви било трошоци, коишто настанале како последица од таа штета, и тоа ниту во случај ако заедно со терористичкиот акт на настанувањето на штетата влијаела уште некоја друга причина или дејствие.

За терористички акт се смета секое насилно дејствие, кое што го загрозува човечкиот живот, и тоа со сила, насиљство или закана и е извршено поради политички, верски и идеолошки или слични намери со цел влијание на владата на некоја држава или застрашување јавноста или кој било нејзин дел или пак има таков ефект. За терористички акт се смета дејствие, коешто се извршено самостојно, како и дејствие, коешто е извршено во врска со која била организација или власт. Од покртието се исклучени и штета и трошоци, настанати заради спречување, односно сузбибање на терористички акти.

(6) за штети поради дејство на атомска енергија, настаната во текот на транспорт на атомски материјал, како и за штети, настанати директно поради радијација или контаминација со радиоактивност од кое било нуклеарно гориво или од кој било нуклеарни отпадоци или од сугорување на нуклеарно гориво, односно радиоактивен експлозив или друго контаминирачко поседување на каква било нуклеарна инсталација, реактор или друг нуклеарен уред или нивен атомски составен дел, односно состојка, какво било воено оружје, коешто користи нуклеарна физија или физија или радиоактивна сила или предмет;

(7) за штети, коишто настанале со користење на мобилизиран пловен објект во мирновременски услов, ако не е договорено поинаку.

(8) за штети, за кои што за проширување на осигурителното покритие е определена пресметка на дополнителна премија за осигурување.

(9) Друштвото за осигурување не нуди осигурително покритие и не е обврзана за плаќање на какви било барања, ниту друга корист од ова осигурување, ако обезбедувањето на такво покритие, плаќање, барање или обезбедување на таква погодност би го изложила друштвото за осигурување на каква било санкција, забрана или ограничување, определени во резолуциите на Обединетите нации или трговски, односно економски санкции, закони или прописи на Европската унија, Обединетото кралство (ГБ) или Соединетите Американски Држави (ЈЦ2020/014).

(10) Осигурувањето не покрива загуба, оштетување, одговорност или трошоци, коишто се директно или индиректно предизвикани поради, или придонесуваат за или произлегуваат од користење или операции со каков било компјутер, компјутерски систем, компјутерска софтверска програма, компјутерски вирус или процеси или каков било друг електронски систем како средство за предизвикување на штета (кибернетски ризик).

ОГРАНИЧУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА ОД ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 9

(1) Осигуреникот и ко-осигуреното лице ги губат своите права од осигурувањето ако настанот на штета се случи:

- 1) поради дејствување на осигуреникот, односно ко-осигуреното лице;
- 2) поради пловидба по забрането подрачје;
- 3) поради преоптоварување или погрешно (неправилно) оптоварување на пловниот објект, односно бидејќи на пловниот објект има повеќе луѓе отколку што е предвидено во упатствата на производителот на пловниот објект;
- 4) поради пловидба без соодветна дозвола по подрачје каде што се бара таква дозвола;
- 5) бидејќи лицето, коешто управува со пловниот објект сè уште не наполнило 16 години или бидејќи нема потврда за обука за управување со пловен објект.
- 6) бидејќи во времето на настанот на штета техничката состојба на пловниот објект не била во согласност со законските прописи и ако пловниот објект не ги поседувал сите пропишани дозволи.
- 7) поради користење и управување со пловниот објект под дејство на алкохол, дроги, психоактивни лекови или други психоактивни материи.

Се смета дека осигуреникот, односно ко-осигуреното лице управувало со пловниот објект под дејство на алкохол во следните случаи:

а) ако поради консумирање на алкохолни пијалаци има повеќе од 0,50 грама алкохол на килограм крв, односно ако има 0,24 милиграми алкохол во литар издишан воздух, или пак ако без оглед на количината на утврдената вредност на алкохол покажува знаци на алкохолно растројство;

б) ако со тест се утврди дека во организмот има повеќе алкохол од дозволеното, а не се погрижи со анализа на крвта точно да се утврди степенот на неговата алкохолизираност, освен ако земањето крв не го загрозува неговото здравје (на пр. хемофилија);

в) ако по настанувањето на случај на осигурување избегне испитување на својата алкохолизираност, односно ако го одбие или понатаму консумира алкохол така што ќе оневозможи утврдување на присуството на алкохол во крвта, односно на степенот на алкохолизираност во моментот на настанувањето осигурителниот случај.

Се смета дека лицето што управува со пловниот објект е под дејство на други психоактивни лекови или други психоактивни материји:

а) ако со стручен преглед биде утврдено дека покажува знаци на нарушување на однесувањето, коишто предизвикуваат несигурно однесување поради користење на други, психоактивни лекови или други психоактивни материји;

б) ако по настанувањето на осигурениот случај го избегне испитувањето, односно одбие, односно консумира други, психоактивни лекови или други психоактивни материји, така што ќе оневозможи утврдување на присуство на други, психоактивни лекови или други психоактивни материји во неговиот организам во моментот на настанувањето на осигурителниот случај.

(2) Осигуреникот и ко-осигуреното лице не ги губи правата од претходните одредби на овој член ако докаже:

(1) дека не е виновен за постоење на околностите од одредбите од точка 2), 3) и 6) од став (1) од овој член;

(2) дека настанувањето на штетата не е причински поврзано со неговата алкохолизираност или консумирање на други, психоактивни лекови или други психоактивни материји.

(3) Во случај на делумно или целосно губење на правата од осигурувањето друштвото за осигурување има право од осигуреникот и ко-осигуреното лице да ги наплати исплатените отштети со затезна камата и трошоци во обемот во коишто ги изгубиле правата од осигурувањето.

ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОКРИТИЕ

Член 10

(1) Осигурителното покритие важи за оштетни побарувања поради штети од одговорност настанати како последица на настани на штета во внатрешните води на Р. С. Македонија.

СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 11

(1) Сумата на осигурување, договорена во полисата за осигурување, претставува горна граница на обврската на друштвото за осигурување за секој одделен осигурен случај, без оглед на бројот на оштетени, и истата е утврдена во Член 49 точка 3 во Законот за задолжително осигурување во сообраќајот

ОСИГУРАН СЛУЧАЈ

Член 12

(1) Настанот со оглед на кој се склучува осигурувањето (осигурениот случај) мора да биде иден, неизвесен и независен од исклучивата волја на договорувачот на осигурувањето.

Се смета дека во осигурувањето на предмет настанал осигурен случај во оној момент кога една од осигурените опасности ненадејно и неочекувано почнала да се остварува на осигурениот предмет и да го оштетува, односно да ја остварува штетата.

(2) Договорот за осигурување е ништовен, ако во моментот на неговото склучување веќе настанал осигурениот случај, или тој бил во настапување, или било извесно дека ќе настапи или ако веќе тогаш престанала можноста тој да настане.

(3) Ако е договорено дека со осигурувањето ќе биде опфатен определен период кој му претходи на склучувањето на договорот, договорот ќе биде ништовен само ако во моментот на неговото склучување на заинтересираната страна и било познато дека веќе настанал осигурениот случај, односно дека веќе тогаш престанала можноста тој да настане.

ДОЛЖНОСТИ НА ОСИГУРЕНИКОТ

Член 13

(1) Осигуреникот е должен во случај на настан на штета за тоа веднаш да ги извести надлежните власти – надлежната полициска станица и надлежната пристанишна капетанија, како и друштвото за осигурување и да му ги достави сите податоци, коишто се потребни за утврдување на одговорноста.

(2) Ако на осигуреникот му е доставено оштетно побарување поради штета од одговорност или ако против него е поднесена тужба за оштета или пак имотно-правно барање во кривична постапка, тој мора за тоа без одложување да го извести друштвото за осигурување и да му ги достави сите оригинални документи, коишто ги содржат тие барања, заедно со сите документи и податоци, потребни за утврдување на постоењето и висината на обврската на друштвото за осигурување.

(3) Осигуреникот мора на барање на друштвото за осигурување раководењето со постапката да му го довери на друштвото за осигурување и да му даде полно мошно за застапување на лицето, кое што ќе го определи друштвото за осигурување.

(4) Осигуреникот разгледувањето на барањата за оштета мора да му го препушти на друштвото за осигурување, поради што нема право да ги одбие барањата за штета, а особено не смее да ги признае.

(5) Прекршувањето на обврските од претходните ставови има за последица намалување на трошоците на друштвото за осигурување, за толку колку што штетата поради тие прекршувања е поголема. Притоа се мисли особено на штета поради трошоци на постапката и затезната камата.

(6) Ако осигуреникот оневозможи друштвото за осигурување да ги реши барањата за оштета со порамнување, друштвото за осигурување не е должно да го плати повисокот износ на оштета, камата и трошоци, коишто ќе настанат поради тоа.

(7) Осигуреникот е должен да се придржува кон упатствата на друштвото за осигурување. Осигуреникот не смее самиот, без писмена согласност на друштвото за осигурување, да признае барање или да даде понуда или пак да даде ветување или да ја плати или да ја надомести штетата.

(8) Без оглед на останатите одредби на овој член од условите, осигуреникот е должен во секој случај како добар домаќин да преземе сè што е потребно за заштита од барањата за оштета.

ОБВРСКИ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 14

(1) Друштвото за осигурување е должно да ги разгледа барањата за штета, да ги намири основаните и делумно основаните барања во роковите, определени со прописите од отштетното право и да се погрижи за одбрана на осигуреникот од неосновани или претерани барања за оштета.

(2) Друштвото за осигурување е овластено во име на осигуреникот да ги дава сите изјави, коишто според неговото мислење се потребни во врска со надоместувањето на штетата.

(3) Кога е склучено осигурување за штета врз лица и материјална штета со иста осигурена сума, најнапред се намируваат штетите, чие што осигурување е задолжително во однос на прописите на одделната држава.

(4) Друштвото за осигурување ги надоместува трошоците на постапката само тогаш и додека осигуреникот учествува во неа со писмена согласност на друштвото за осигурување и само ако друштвото за осигурување ја



SAVA
OSIGURUVANJE

насочувало парничната постапка од самиот почеток или ако друштвото за осигурување го застапувало лице, кошто го определило друштвото за осигурување.

(5) Трошоците за одбрана на осигуреникот во кривичната постапка друштвото за осигурување ги надоместува само во случај ако изречно се согласи со бранител и ако се обврзе дека ќе ги намири тие трошоци.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 15

Должност за плаќање и примање на премијата

(1) Договорувачот на осигурувањето е должен да ја плати премијата на осигурувањето, но осигурувачот е должен да ја прими уплатата на премијата од секое лице кое има правен интерес таа да биде платена.

(2) Премијата се плаќа во договорените рокови, а ако треба да се исплати одеднаш, се плаќа при склучување на договорот.

(3) На износот на премијата што се плаќа во договорени рокови може да се пресмета и наплати договорена камата.

(4) Ако договорувачот на осигурувањето не ја плати премијата во договорениот рок, осигурувачот може, покрај главницата, да му пресмета и затезна камата.

(5) Во случај на интернет продажба плаќањето на премијата се врши пред да биде издадена потврдата за осигурување.

(6) Место на плаќањето на премијата е местото во кое договорувачот на осигурувањето има свое седиште односно живеалиште, ако со договорот не е определено некое друго место.

(7) Ако премијата се плаќа преку пошта, се смета дека договорувачот на осигурувањето со уплата на должниот износ преку пошта ја измирил својата обврска спрема осигурувачот откако во банката на осигурувачот ќе пристигне парничната дознака.

(8) Ако премијата се плаќа со чековна уплатница на одредена сметка на осигурувачот, ќе се смета дека договорувачот на осигурувањето го извршил плаќањето на премијата тогаш кога ќе го уплати должниот износ на чековната уплатница во корист на означената сметка на осигурувачот под услов парничните средства пристигнат на сметката на осигурувачот во банката депонент.

ПОСЛЕДИЦИ ЗА НЕПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 16

(1) Обврската на друштвото за осигурување да го исплати осигурувањето престанува во случај ако осигурувачот до достасувањето не ја плати премијата за осигурување, кошто достасала по склучувањето на договорот, и ако тоа не го стори ниту некој друг, кој што е заинтересиран за тоа, по триесет дена од денот кога на договорувачот му било врачено препорачано писмо на друштвото за осигурување со известување за достасување на премијата, при што тој рок не може да истече пред да истечат триесет дена од достасувањето на премијата.

(2) Друштвото за осигурување по истекот на рокот од став (1) од овој член, ако осигурувачот дојни со плаќањето на премијата, која што треба да се плати по склучувањето на договорот, односно на втората и следните премии, може да го раскине договорот за осигурување без отказен рок, со тоа што раскинувањето на договорот за осигурување стапува на сила со истекот на рокот од став (1) од овој член и со престанувањето на осигурителното покритие, ако на договорувачот му било укажано на тоа во препорачано писмо со известување за достасаност на премијата и за престанување на осигурителното покритие.

(3) Ако договорувачот ја плати премијата по истекот на рокот од став (1) од овој член, но во рок од една година од достасаноста на премијата, друштвото за осигурување е должно, ако настане осигурен случај од 24 часот по плаќањето на премијата и затезната камата, да го плати осигурувањето.

ВРАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 17

(1) Ако осигурениот предмет биде уништен пред почетокот на обврската на осигурувачот, на договорувачот на осигурувањето му се враќа износот на платената премија.

(2) Ако осигурениот предмет биде уништен по отпочнувањето на обврската на осигурувачот од ризиците што не се опфатени со осигурувањето, на договорувачот на осигурувањето му се враќа износот на премијата за неискористеното времетраење на осигурувањето.

(3) Ако осигурениот предмет биде уништен по отпочнувањето на обврската на осигурувачот од ризиците опфатени со осигурувањето, на осигурувачот му припаѓа целиот износ на премијата за тековната година на осигурувањето, односно за договореното времетраење на осигурувањето.

(4) Во случај на интернет продажба, потврдата за осигурување може да се врати пред започнување на траењето на осигурувањето во просториите на осигурувачот, и премијата се враќа во полн износ.

(5) Со престанување на договорот за осигурување во сите други случаи пред истекот на времето за кое премијата е платена, премијата му припаѓа на осигурувачот само до завршетокот на денот до кога тој бил во обврска, освен ако не е поинаку договорено.

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 18

Последици од неисплатата на премија за осигурување

(1) Обврската на осигурувачот од осигурувањето почнува ако поинаку не се договори, односно доколку со Условите за одделни класи на осигурување не е поинаку одредено, по истек на дваесет и четвртиот час од денот кој во полисата е назначен како почеток осигурувањето - ако до тој ден е платена премијата, а инаку по истек на дваесет и четвртиот час од денот на уплатата на премијата.

(2) Ако е договорено премијата да се плаќа по склучувањето на договорот, обврската на осигурувачот да го исплати надоместот од осигурувањето почнува од денот определен во договорот како ден на почеток на осигурувањето.

(3) Може да се договори обврската на осигурувачот да почнува од моментот на склучување на договорот за осигурување.

(4) Ако договорувачот на осигурувањето, премијата што стасала по склучувањето на договорот не ја плати до стасаноста, ниту тоа го стори некое друго заинтересирано лице, договорот за осигурување престанува според самиот закон - по истекот на рокот од 30 дена од кога на договорувачот на осигурувањето му е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за стасаноста на премијата, но со тоа што тој рок да не може да истече пред да поминат 30 дена од стасаноста на премијата.

(5) Во секој случај, договорот за осигурување престанува според самиот закон, ако премијата не биде платена во рок од една година од стасаноста.

(6) Обврската на осигурувачот престанува:

1) кај договор за осигурување со одреден рок на траење со истек на дваесет и четвртиот час од денот кој во полисата е означен како ден на истек на осигурувањето, ако не е поинаку договорено, односно ако во Условите или со одделните Услови за осигурување за поедини класи на осигурување не е одредено поинаку;

2) кај договор за осигурување со неодреден рок на траење, ако во полисата е означен само почетокот на осигурувањето - осигурувањето со примена на став 4 и 5 од овој член, се продолжува од година во година, освен ако некоја од договорените страни, најкасно три месеци пред истекот на тековната година од осигурувањето, писмено ја извести другата страна дека не сака да го продолжи договорот за осигурување. Во тој случај, договорот за осигурување престанува со истекот на давесет и четвртиот час на последниот ден од тековната година на осигурувањето.

ПРЕТСТАВКИ ОД ОСИГУРЕННИЦИ

Член 19

- (1) Осигуреникот, корисникот на осигурување или трето оштетено лице има право да поднесе претставка до Друштвото за осигурување доколку смета дека Друштвото не се придржува кон одредбите од договорот за осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување.
- (2) Друштвото за осигурување е должно да се произнесе по претставката на осигуреникот/корисникот на осигурувањето/трето оштетено лице во рок од 30 дена од денот на поднесување на претставката.
- (3) Доколку не е задоволен од договорот на Друштвото за осигурување или ако Друштвото за осигурување не одлучи и писмено не го извести во рокот од 30 дена од денот на поднесувањето на претставката, осигуреникот/корисникот на осигурување/третото оштетено лице има право да поднесе претставка/жалба до Агенцијата за супервизија на осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти, донесени врз основа на овој закон.

ПОСТАПКА НА ВЕШТАЧЕЊЕ

Член 20

- (1) Секоја од договорните страни може да бара одредени спорни факти да ги утврдат вештачи. Барањето се доставува во писмена форма до другата договорна страна. Ако другата договорна страна се сложува со тоа, се пристапува кон постапка на вештачење.
- (2) Секоја договорна страна писмено именува свој вештак. Избраниите вештачи пред почетокот на работата избираат трет вештак, како претседател кој не може да биде од редовите на лицата кои се во работен однос со осигурувачот и осигуреникот.
- (3) Вештаците му предаваат на осигурувачот и осигуреникот по еден примерок од својот писмен наод во определен рок. Ако наодите на вештаците меѓусебно отстапуваат, осигурувачот, нивните писмени наоди веднаш ќе му ги предаде на третиот вештак, кој своето стручно мислење го дава само во границите на констатациите од двата вештаки.
- (4) Констатациите на вештаците се задолжителни за двете страни.
- (5) Секоја договорна страна ги сноси трошоците за вештачкот што го бира и половина од трошоците за третиот вештак.

НАДЛЕЖНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР

Член 21

- (1) Во случај на спор помеѓу договорувачот на осигурувањето - осигуреникот и осигурувачот, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на седиштето на осигурувачот.

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 22

- (1) Сите известувања и пријави што договорувачот на осигурувањето е должен да ги направи во смисла на одредбите од овие и други услови на осигурување, задолжително треба писмено да се потврдат ако се направени усно, преку телефон, телеграма или на било кој друг начин. Како ден на приемот на известувањето, односно пријавата ќе се смета денот кога е применено известувањето, односно пријавата. Ако известувањето односно пријавата се испраќа препорачано, како ден на приемот ќе се смета денот на предавањето во пошта
- (2) Спогодбите што се однесуваат на содржината на договорот важат само ако писмено се склучени.

ИЗМЕНИ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И ТАРИФАТА НА ПРЕМИИ

Член 23

- (1) Ако осигурувачот ги измени Условите за осигурување или

Тарифата на премии, должен е за тоа писмено, или на друг погоден начин, да го извести договорувачот на осигурувањето најдоцна шеесет дена пред истекот на тековната година на осигурувањето.

(2) Договорувачот на осигурувањето има право да го откаже договорот за осигурување во рок од шеесет дена од денот на приемот на известувањето. Во тој случај, договорот за осигурување престанува да важи со истекот на тековната година на осигурувањето.

(3) Ако договорувачот на осигурувањето не го откаже договорот за осигурување во рокот од став 2 од овој член, договорот за осигурување во почетокот на наредниот период на осигурувањето се менува во сообразност со извршените измени во Условите за осигурување, односно Тарифата на премии.

ПРОМЕНА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 25

(1) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за: промена на адресата на живеење, односно седиштето, промена на своето име или презиме, односно називот на фирмата, промена на трансакциска сметка, промена на телефонски број за контакт, во рок од 15 дена од денот на настанување на промената.

(2) Доколку осигуреникот ги променил личните податоци наведени во точка 1 од оваа одредба, а за тоа не го известил осигурувачот, осигурувачот известувањето кое мора да му го соопши на осигуреникот ќе го испрати на адресата на неговото последно живеалиште или седиште или ќе го адресира на последното познато име и презиме, односно назив на фирма.

(3) Во случај кога обидот да се достави препорачаната пратка до осигуреникот нема да биде успешен (поради преселување или одбивање да се прими), осигурувачот вратената пратка ќе ја смета како уредно доставена и ќе ја депонира во своето седиште.

Осигуреникот се согласува дека вратените недоставени пратки се сметаат за примени од денот на првиот обид за доставување и дека е запознат со содржината на пратката

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 24

Осигурувачот за целите за склучување на договор за осигурување, како и исполнување на обврските кои што проилегуваат од договорот за осигурување обработува лични податоци на договорувачот на осигурувањето односно осигуреникот. Дополнително Осигурувачот обработува и лични податоци на договорувачот на осигурувањето односно осигуреникот и за маркетинг услуги, за асистентски услуги и други помошни услуги кои се нудат на корисниците.

За целите наведени во претходниот став, се обработуваат само неопходните лични податоци на договорачот на осигурување, односно осигуреникот. Категориите на личните податоци кои се обработуваат зависат од класата на осигурување, но најчесто тоа се идентификациони податоци, контакт податоци, здравствени податоци, податоци за возило, податоци за имот и слично.

ЗАКОНСКИ ОСНОВИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 25

Обработката на личните податоци за склучување и извршување на договорот за осигурување е неопходен услов за склучување на договорот, а со закон е пропишана должноста на договорачот на осигурувањето да го извести Осигурувачот за сите околности што се значајни за проценка на ризик, а кои не би можело да му бидат непознати. Доколку договорувачот на осигурувањето прикрие некои од информациите кои што му се потребни на Осигурувачот за склучување или извршување на договорот за осигурување или за да ги исполни своите законски обврски, Осигурувачот нема да може да ги исполни своите договорни или законски обврски, ниту да го склучи договорот со договорачот на осигурувањето.

Осигурувачот обработува лични податоци и заради исполнување на своите законски обврски во согласност со релевантните прописи со кои се уредува работењето на Осигурувачот.

Законски основ за обработка на лични податоци претставува и легитимниот интерес на Осигурувачот, освен ако интересите или основните слободи и права на субјектот на личните податоци не преовладуваат над легитимните интереси на Осигурувачот.

Легитимните интереси врз основа на кои Осигурувачот врши обработка на лични податоци, вообично се од комерцијална природа, како на пример правото на постојан развој на квалитетот на услуги и подобрување на деловните процеси, одржување на безбедноста на информацискиот систем, снимање на гласовни разговори, на начин што не може да наштети на интересите, слободите и правата на корисниците на услугите.

Во одредени случаи, Осигурувачот обработува лични податоци само доколку има согласност од лицето кому се однесуваат личите податоци т.н. субјект на лични податоците. Обработката на лични податоци врз основа на согласност се користи, на пример за целите на истражување на задоволството, маркетинг на производи.

НАЧИН НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 26

Осигурувачот личните податоци на осигуреникот/договорувач на осигурување ги обработува и ги споделува со трети страни, како неговите акционери, членови на органите за управување и своите вработени, матичната компанија Сава Pe Dunajska Cesta 56 1000 Ljubljana, на реосигурителните компании, доктори цензори, брокери и агенти, со цел да ја исполни обврската од договорот за осигурување, како и со други органи и лица кои, согласно природата на работата вршат увид, односно обработка на личните податоци во согласност со Законот.

Со секоја од страните со кои што Осигурувачот разменува лични податоци на своите корисници се склучени соодветни договори со кои се гарантира безбедноста на личните податоци.

Член 27

Личните податоци кои се обработуваат заради исполнување на договорот за осигурување или за преземање активности пред склучување на договорот на барање на субјектот на личните податоци, или за други цели врз основа на согласност, Осигурувачот може да ги чува и во електронска и во хартиена форма. Сите податоци за договорачот на осигурувањето и осигуреникот, Осигурувачот ги обработува како деловна тајна, со примена на соодветни технички и организациски мерки со цел обработката на личните податоци да биде законита.

РОКОВИ ЗА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 28

Осигурувачот ги чува личните податоци се до исполнување на целта за којашто се собрани и до исполнување на сите договорни права и обврски, односно до истекот на законски пропишаните рокови. Рокот во кој ќе се чуваат личните податоци зависи од законската обврска за чување на податоците, видот на склучениот договор за осигурување, времетраењето на договорот, обработка на барања за оштета, како и роковите за застареност на побарувањата.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 29

Личните податоци вообично се обработуваат во Р. С. Македонија. Личните податоци ќе бидат достапни и на примателите во трети земји или меѓународни организации тогаш кога тоа е потребно за склучување и извршување на договорите за осигурување (на пр. за реосигурување, при барања за штета случена во друга држава, и слично) само доколку од

страна на Европската Унија или Агенцијата за заштита на личните податоци е утврдено дека во конкретната држава постои соодветно ниво на заштита на личните податоци.

Доколку во третата држава или меѓународна организација не постои соодветно ниво на заштита на лични податоци, Осигурувачот ќе може да го изврши преносот само доколку обезбеди соодветни мерки за заштита на овие податоци во согласност со законот.

ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 30

Во согласност со Законот за заштитата на личните податоци, субјектот на податоците ги има следниве права:

- право на пристап до личните податоци;
- право на исправка на неточни или нецелосни лични податоци;
- право на бришење;
- право на ограничување на обработката;
- право на преносливост на податоците;
- право на приговор, описано во член 34 од овие услови
- право на повлекување на согласноста за обработката на лични податоци, кога обработката е заснована на согласност.

Овие права субјектот на личните податоци може бесплатно да ги оствари контактирајќи го Офицер за заштита на личните податоци на следниот емайл: ozlp@sava.mk, преку пошта на адресата на САВА Осигурување АД Скопје ул. Загребска бр. 28A Скопје, или лично во просториите на САВА Осигурување.

Осигурувачот го правото да бара дополнителни информации од барателот за да го потврди неговиот идентитет, со цел да ги заштити правата и приватноста на барателот.

Член 31

Доколку субјектот на податоците дал согласност за обработка на лични податоци, тој може да ја повлече согласноста во секое време, целосно или делумно, во согласност со Законот за заштита на личните податоци, со тоа што повлекувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката на личните податоци пред повлекување на согласноста.

Осигурувачот личните податоци кои ги обработува врз основа на согласност, ќе престане да ги обработува во најбрз можен рок по добивањето на известувањето за повлекување на согласноста.

Член 32

Корисникот на услугата за осигурување има право да поднесе приговор на обработката која што се заснова на легитимен интерес на Осигурувачот, вклучувајќи и профилирање. Доколку корисникот на услугата се уште смета дека личните податоци не се обработуваат согласно законот, може да се поднесе барање до Агенцијата за заштита на личните податоци.

Член 33

Со потпишување на полисата за осигурување договорувачот на осигурување потврдува дека пред собирањето на личните податоци од страна на овластеното лице на Осигурувачот, е запознаен со целите и законските основи на обработка на личните податоци, начинот на обработка на личните податоци, како и обврската Осигурувачот да ги обработува личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Член 34

Надлежен орган за супервизија врз работењето на друштвото за осигурување е Агенцијата за супервизија на осигурување, до која Осигуреникот/корисникот на осигурувањето/третото оштетено лице може

да достави претставка/жалба во однос на друштвото за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 35

Овие Услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 10.04.2023 година. Со започнување со примена на овие услови престануваат да важат Условите од 24.12.1993 година.

*САВА осигурување, а.д. Скопје
Одбор на директори
Претседател
Рок Молк*

